



# СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро еметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 8 февруари 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XII

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплатата за 1956 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-618, Тел. централа 28-010.

37.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 5 од Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД

#### Член 1

Во Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54 и 1/56) членот 4 се менува и гласи:

„Данокот на доход се обложува по прогресивни норми.“

Нормите на данокот на доход од самостојните занимања и од имотот можат да бидат и пропорционални и различни според категориите на даночните обврзници или според видовите на изворите на приходите.“

#### Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Нормите на данокот на доход од селското стопанство се определуваат со републичките прописи во границите на нормите определени со сојузните прописи.“

Нормите на данокот на доход од селското стопанство можат да бидат определени по групи околии или по одделни околии. Нормите на овој данок можат да бидат определени и по групи катастарски околии или по одделни катастарски околии.“

Со согласност од републичкиот извршен совет народниот одбор на околицата може да определи норми на данокот на доход од селското стопанство поголеми од нормите определени со републичките прописи.“

#### Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Нормите на данокот на доход од самостојните занимања и од имотот се определуваат со сојузните прописи.“

#### Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Данокот на доход по поодделни форми се плаќа одделно на приходите од селското стопанство, а одделно на приходите од самостојните занимања и од имотот, што даночниот обврзник ќе ги оствари на територијата на Југославија.“

Ако даночниот обврзник има катастарски приход од земјиште на подрачјето на повеќе околии, обложениот данок на доход од селското стопанство се дели меѓу одделните околии сразмерно на износот на катастарскиот приход на даночниот обврзник на подрачјето на околиците, и во тие околии се книжи и наплатува.

Ако се определени различни норми на данокот на доход од селското стопанство за подрачјата на околиците во кои даночниот обврзник има катастарски приход, овој данок му се обложува според нормата која е определена за подрачјето на околицата каде што се наоѓа неговото живеалиште.

Ако даночниот обврзник на подрачјето на повеќе околии остварува приходи на кои се плаќа данок на доход од самостојните занимања и од имотот, обложениот данок се дели меѓу тие околии сразмерно на износот на бруто приходот на даночниот обврзник остварен на нивното подрачје, и во тие околии се книжи и наплатува.

Сразмерниот дел од данокот што се однесува на катастарскиот приход од земјиште односно на другите бруто приходи остварени на подрачјето на околицата во која даночниот обврзник има живеалиште се книжи и наплатува во општината во која даночниот обврзник има живеалиште, а сразмерниот дел од данокот што се однесува на катастарскиот приход од земјиште односно на другите бруто приходи остварени на подрачјето на друга околица се книжи и наплатува во општината во која даночниот обврзник има најголем катастарски приход од земјиште односно во општината во која остварил најголем износ на бруто приходи на подрачјето на таа околица.

Одредбите на претходните ставови не се однесуваат на случаите во кои данокот на доход се плаќа во определен (фиксен) износ или во износ кој и одговара на определената норма според предметот или бруто приходот и вака наплатениот данок не влијае врз поделбата меѓу околиците на данокот што е обложен на редовен начин.“

#### Член 5

Во членот 9 се бришат зборовите: „основниот и дополнителниот“.

#### Член 6

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако се определени различни норми на данокот на доход од самостојните занимања и од имотот според категориите на даночните обврзници или според изворите на приходите, и ако даночниот обврзник има приходи од повеќе извори за кои се пропишани одделни норми, ќе го плати овој данок по нормата која важи за тие приходи одделно, а која му одговара на собирот на приходите од сите тие извори, ако со прописите за нормите на данокот на доход не се определи поинаку.“

Во ставот 2 се брише зборот „дополнителниот“. Ставовите 3 и 4 се бришат.

#### Член 7

Во членот 11 се брише последниот став.

#### Член 8

Во членот 14 место ставовите 2 и 3 се става нов став, кој гласи:

„Ако според одделните прописи се предвидува адобивање или губење на некои права врз основа

на височината на данокот на доход, во даночниот цензус се засметува вкупниот данок на доход без неговото намалување до кое доаѓа поради признавање временото ослободување од данокот и поради признавање даночните олесненија, ако со тие прописи не е определено поинаку.“

Досегашниот став 4 станува став 3.

#### Член 9

Во членот 17 се брише ставот 2.

#### Член 10

Членот 19 се брише.

#### Член 11

Во членот 24 ставот 3 се менува и гласи:

„Ако закупувачот е стопанска, задружна или општествена организација, државен орган, буџетска установа или установа со самостојно финансирање, на износот на закупивната закуподавачот плаќа данок на доход од селското стопанство по одбивањето 6% од износот на закупивната.“

Ако закупивната се дава во вид на еден дел плодови или се дава во натура во други добра или во услуги, како износ на закупивната се смета пазаривната вредност на тие плодови односно на тие добра или услуги.“

#### Член 12

Во членот 26 став 1 на крајот на точката 4 место зборовите: „— за 20 години“ се ставаат две точки и се додава:

„ а) со багрем или друга ниска шума — за 10 години;

б) со висока шума — за 20 години.“

На крајот од ставот 2 се бришат запирката и зборовите: „и то само во поглед на данокот што му припаѓа на народниот одбор.“

Во ставот 3 од истиот член се брише зборот „дополнителниот“

#### Член 13

Членот 27 се менува и гласи:

„Правото на времено ослободување од данокот според претходниот член и правото на даночно олеснение според членот 28 од оваа уредба се остварува со одделна молба што даночниот обврзник му ја предава на финансискиот орган на народниот одбор на околицата до 31 март наредната година по истекот на годината во која настанале условите за ослободувањето од данок односно за даночното олеснение.“

Ако молбата според претходниот став не се поднесе благовремено, ослободувањето од данок односно даночното олеснение се признава од 1 јануари наредната година по истекот на годината во која е поднесена молбата, така што со изминатото време да се скратува пропишаниот срок за траење на даночното ослободување односно на даночното олеснение.“

#### Член 14

Во членот 28 на крајот на ставот 2 се бришат запирката и зборовите: „и тоа само во поглед на данокот што му припаѓа на народниот одбор.“

#### Член 15

Во членот 29 став 1 место зборовите: „принос од земјиштето“ се ставаат зборовите: „принос од целото земјиште“.

На крајот на ставот 2 место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „како и согласност од финансискиот орган на народниот одбор на околицата.“

На крајот на ставот 3 се додава: „Ако намалувањето на катастарскиот приход се однесува на поодделни села или градови на подрачјето на општината, финансискиот орган на народниот одбор на општината врши отпис на соодветниот дел на данокот на доход од селското стопанство по прет-

ходната согласност од финансискиот орган на народниот одбор на околицата.“

Во ст. 4 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

Во последниот став од истиот член место зборовите „до републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно до секретарот за работи на стопанството на автономната единица“ се ставаат зборовите: „до комисијата за даночни жалби на народниот одбор на околицата“, а на крајот од истиот став се додава: „Ако по предметот решавал финансискиот орган на народниот одбор на околицата со давање согласност, жалбата во истиот срок се поднесува до републичкиот секретар за работи на стопанството.“

#### Член 16

Во членот 30 место зборовите: „до финансискиот орган на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „до финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

#### Член 17

Во членот 31 се брише ставот 2.

#### Член 18

Членот 32 се менува и гласи:

„Финансискиот орган на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник составува распоред на данокот на доход од селското стопанство и го врши пресметувањето на данокот за секоја година одделно, со примена соодветните норми на данокот врз утврдените даночни основици.“

#### Член 19

Во членот 33 место зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

#### Член 20

Во членот 36 став 2 се бришат зборовите: „за која е предвидена одделна стопа на дополнителниот данок на доход“.

#### Член 21

Во членот 37 ставови 1 и 2 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 22

Во членот 41 став 1 место зборовите: „околицата“ се ставаат зборовите „општината“.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„Во случајот од претходниот став финансискиот орган на народниот одбор на општината може да ја определи височината на аконтажијата на данокот на доход што обврзникот е должен да ја плаќа до конечниот облог со данок.“

#### Член 23

Во членот 45 став 3 точката 3 се менува и гласи:

„3) исплатени заработки и плати на работниците и службениците во височина на износот на кој е пресметан придонесот за социјално осигурување, но најмногу во височина на износите определени со колективниот договор;“.

На крајот на точката 4 од истиот став место точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „придонес што го плаќаат адвокатите врз основа на договорот за нивното социјално осигурување, како и придонес што го плаќаат занаетчиите за своето социјално осигурување и за социјалното осигурување на членовите на своите фамилии кај установите при занаетчиските комитети или кај други слични установи врз основа на доброволно осигурување“.

По ставот 3 се додава нов став, кој гласи:

„Како тропици според претходниот став се признаваат и тропиците што биле потребни за остварување приходот кој служи за основица на придонесот за социјално осигурување според членот 40 од оваа уредба, како и тропиците што биле потребни за остварување приходот во височина на придонесот за социјално осигурување што даночниот обврзник го плаќа за своето социјално осигурување и за социјалното осигурување на членовите на својата фамилија.“

#### Член 24

Во членот 55 став 1 на крајот на точката 4 се додава нова реченица, која гласи: „Ова ослободување не се однесува на оградите издадени под закуп.“

#### Член 25

Во членот 58 став 1 место зборовите: „се ослободуваат од данокот на доход“ се ставаат зборовите: „времено се ослободуваат од данокот на доход“.

#### Член 26

Во членот 59 став 1 место зборовите: „финансискиот орган на околицјата“ се ставаат зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

Во ставот 2 од истиот член место зборовите: „на народниот одбор на околицјата односно градот“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 27

Во членот 60 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 28

Во членот 67 став 1 место зборовите: „Народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „Народниот одбор на општината“.

Во ставот 2 од истиот член место зборовите: „да ги спроведе измените во списоците“ се ставаат зборовите: „и да ги спроведе измените во списоците“, а натамошниот текст од овој став се брише.

#### Член 29

Во членот 69 на крајот на ставот 2 се додаваат зборовите: „на народниот одбор на општината на чие подрачје тие приходи се остваруваат.“

#### Член 30

Во членот 70 ставот 1 се менува и гласи: „Даночната пријава се поднесува до финансискиот орган на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник.“

Во ставот 2 се бришат зборовите: „односно кај народниот одбор на општината“.

#### Член 31

Во членот 72 став 1 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 32

Во членот 76 став 1 место зборовите: „Финансискиот орган на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „Финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

#### Член 33

Во членот 78 ставот 3 се менува и гласи: „Објавувањето на списокот од претходниот став со распоредот за одржување јавни расправи ќе го изврши финансискиот орган на народниот одбор на општината по уобичаен начин и потврдата за неговото објавување ќе ја испрати до даночната комисија пред да почне овзв со рабста. Овој список мора да биде изложен во општината на јавен увид најмалку 10 дена.“

#### Член 34

Во членот 79 ставови 1, 4 и 8 место зборовите: „народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „народниот одбор на општината“.

#### Член 35

Во членот 80 став 2 место зборовите: „Народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „Народниот одбор на општината“.

#### Член 36

Во членот 88 став 1 се бришат зборовите: „основниот и дополнителниот“.

#### Член 37

Во членот 89 ставови 1 и 2 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 38

Членот 92 се брише.

#### Член 39

Во членот 93 став 2 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 40

Во членот 95 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 41

Во членот 98 став 1 место зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

#### Член 42

Во членот 105 став 3 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 43

Во членот 106 став 1 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

Во истиот член ставовите 2 и 3 се бришат, а досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 2 и 3.

#### Член 44

Во членот 111 ставови 2, 3 и 4 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

Во ставот 4, во зборовите: „во текот на годината“ се ставаат зборовите: „или ако постои значителна разлика меѓу даночната норма за текушта година и даночната норма според која е извршен облогот на данок според кој се плаќа аконтацијата“.

#### Член 45

Во членот 115 став 1 место зборовите: „на народниот одбор на околицјата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

#### Член 46

По членот 116 се додава нов член 116а, кој гласи: „Народниот одбор на околицјата може да определи на приходите од издавањето во закуп или во пазакуп наместените соби да се плаќа данок во пазукален изврс место данокот кој и' одговара на височината на приходите и на определената норма.“

#### Член 47

Во членот 117 став 2 место зборовите: „до надлежниот финансиски орган“ се ставаат зборовите: „до финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

## Член 48

Во членот 118 на крајот од првата реченица на ставот 2 место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „ако со одделни сојузни прописи не е определено за даночната основица да служат месечните или други износи на приходите“.

## Член 49

Во членот 119 став 2 место зборовите: „Надлежниот финансиски орган“ се ставаат зборовите: „Финансискиот орган на народниот одбор на општината“.

## Член 50

Во членот 120 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

## Член 51

На почетокот од чл. 132 се бришат зборовите: „стопанската или општествената организација или“.

Во точката 1 од истиот став место зборовите: „за себеси или за друго физичко или правно лице“ се ставаат зборовите: „за друго физичко лице или приватно правно лице“.

По ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Со парична казна според претходниот став ќе се казни и стопанската или општествената организација ако стори некое од приведените дејствија во постапката на присобирање податоци за облог со данок на физичко или приватно правно лице.“

Во досегашниот став 2 место зборовите: „од претходниот став“ се ставаат зборовите: „од претходните ставови“

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

## Член 52

Во членот 133 став 1 место зборовите: „стопанска или општествена организација“ се ставаат зборовите: „приватно правно лице“.

## Член 53

Во членот 134 место зборовите: „стопанска или општествена организација или приватно лице“ се ставаат зборовите: „приватно правно лице“.

## Член 54

Во членот 137 се брише ставот 3.

## Член 55

На крајот на членот 137б се додава нов став, кој гласи:

„Нема да се ослободи од казна според претходниот став лицето што без дозвола на надлежниот орган постојано се занимава со вршење услуги или ако надоместците за услугите извршени во текот на годината изнесуваат повеќе од 100.000 динари.“

## Член 56

На крајот на чл. 144 се додава нов став, кој гласи:

„Во секој случај застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога првпат почнала да тече.“

## Член 57

По членот 145 се додаваат два нови члена кои гласат:

## „Член 145а

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно секретарот за работи на стопанството на автономната единица може во текот на редовната постапка за облог и на постапката за облог со данок по жалбите да му

предложи на народниот одбор на општината односно на околицата да ја смени даночната комисија односно комисијата за даночни жалби ако утврди дека таа неправилно работи, и да формира нова комисија.

Ако народниот одбор на општината односно на околицата не постапи по барањето на органот од претходниот став, тој орган може сам да ја смени даночната комисија односно комисијата за даночни жалби и да формира одделна комисија што ќе ги преземе функциите на сменетата комисија.

Според одредбите на претходните ставови може да постапи и народниот одбор на околицата во поглед даночната комисија што ја формирал народниот одбор на општината ако утврди дека таа неправилно работи.

## Член 145б

Органите од членот 145а како и финансискиот орган на народниот одбор на околицата можат во срок од 3 години од извршноста на облогот со данок на доход да извршат исправка на обложениот данок ако врз основа на извештајот од финансискиот инспектор, на пријавата од граѓани или на друг начин утврдат дека одредбите на оваа уредба се повредени на штета на општествената заедница.

Исправката се врши со решение кое мора да биде образложено. Тоа решение е конечно и против него може да се започне управен спор.

Претходните одредби на овој член можат да се применат и на облогот со данок на доход за 1953, 1954 и 1955 година.“

## Член 58

Во членот 147 став 4 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

## Член 59

Во членот 148 став 1 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

## Член 60

Во членот 149 место зборовите: „на народниот одбор на околицата“ се ставаат зборовите: „на народниот одбор на општината“.

## Член 61

Членот 163 се брише.

## Член 62

Во членот 164 став 3 место зборовите: „во 1952 и 1953 година“ се ставаат зборовите: „отред 1 јануари 1954 година“, а на крајот од истиот став место точка се става запирка и се додава: „со тоа што пропишаното време на траењето на даночното ослободување, односно на олеснението се скратува со времето измената до 1 јануари 1954 година“.

## Член 63

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од 1 јануари 1956 година.

По исклучок, одредбите на членот 23 од оваа уредба, како и одредбите за надлежноста на поделни органи и одредбите за постапката за облог со данок на доход од самостојните занимања и од имотот за 1955 година во случаите во кои облогот на овој данок се врши по истекот на даночната година, ќе се применуваат и при облогот на данокот за 1955 година.

## Член 64

Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да издаде пречистен текст на Уредбата за данокот на доход.

## Член 65

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1956 година.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 47

8 февруари 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

38.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот закон а во врска со чл. 26 од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46 и 104/47), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНИЈА НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ

## Член 1

Во таксената тарифа на Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46, 104/47, 49/51, 4/54 и 18/55) тачката 2 од тарифниот број 12 се менува и гласи:

„2) за странски државјани:	Динари
а) за влезно-излезна виза — — — —	900
б) за влезно-излезна виза во туристички цели — — — —	600
в) за транзитна виза — — — —	300
г) за дупла транзитна виза — — — —	600
д) за виза за повеќе патувања со важност до 3 месеца — — — —	1.800
е) за колективна виза на колективен пасош од 5—50 лица, ако се одделен аранжман за одделни земји не е предвидено поинаку — — — —	900
и уште за секо лице по — — — —	150
ж) за излетничка виза со важност до 2 дена — — — —	150“

Во тарифниот број 12 на Таксената тарифа се внесува нова забелешка V, која гласи:

## „Забелешка V

Се овластува државниот секретар за надворешни работи, во согласност со сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, да може да определи за издавање визи да се наплатува од странски државјани такса во онаа височина колку што и органите на низната држава наплатуваат од југословенските државјани за ист вид виза.“

## Член 2

Тарифниот број 29 се менува и гласи:

„На уверенијата за сопственоста и здравјето на добитокот (сточните пасоши), без обзир на тоа дали добитокот ќе биде во промет во земјата или во странство, се плаќа:

1) за крупен добиток:	Динари
а) за коњи, говеда, биволи, мазги, мули и магарина — — — —	200
б) за ждребиња, телиња, биволчиња и др. до една година стари — — — —	80
2) за ситен добиток:	
а) за свињи над 80 кг тежина — — — —	150
б) за свињи од 25 до 80 кг тежина — — — —	80
в) за свињи до 25 кг тежина, за овци, кози, јагниња, јариња, прасиња и др. — — — —	30
3) За пренос сопственоста на добитокот врз кулеџот се плаќа истата такса како и таксата од точ. 1 и 2 според видот на добитокот.	

## Забелешка I

За продолжување важењето на уверенијата за здравјето на добитокот (сточните пасоши) не се плаќа такса.

## Забелешка II

Народниот одбор на околицата може да пропише на уверенијата за сопственоста и здравјето на добитокот (сточните пасоши) да се наплатува и општинска такса, и тоа најмногу 20% од таксата од овој тарифен број.“

## Член 3

По тарифниот број 60 се додаваат нови наслови и нови тарифни броеви, кои гласат:

## „VIII. Такси на возила

## Тар. бр. 61

На моторните патни возила се плаќа такса за одржување јавните патништа годишно:

	Динари
1) за товарни автомобили, од секоја тона носивост — — — — —	15.000
2) за товарни автомобилски и тракторски приколицы, од секоја тона носивост — — — — —	4.000
3) за автобуси, од секое седиште за патници — — — — —	1.500
4) за автобуски приколицы, од секое седиште за патници — — — — —	750
5) за лесни патнички автомобили, од 50 КС — — — — —	10.000
6) за тешки патнички автомобили над 50 КС — — — — —	20.000
7) за мотоцикли:	
а) до 125 кубика — — — — —	2.000
б) над 125 до 500 кубика — — — — —	3.000
в) над 500 кубика — — — — —	4.000
8) за специјални возила — — — — —	20.000
9) за трактори:	
а) до 30 КС — — — — —	10.000
б) над 30 КС — — — — —	15.000

## Забелешка I

Таксата по овој тарифен број се плаќа во готови пари.

Стопанските организации ја плаќаат таксата од овој тарифен број во две еднакви рати, и тоа едната половина — за прво полугодиште до 15 јануари, а втората половина — за второ полугодиште до 15 јули. По исклучок, за првото полугодиште за 1956 година стопанските организации се должни да ја платат таксата најдоцна до 31 март 1956 година.

Другите иматели на патни и моторни возила ја плаќаат таксата од овој тарифен број во цел износ три редовната годишна регистрација на моторните патни возила според важечките прописи.

## Забелешка II

Наплатата на таксата според овој тарифен број од стопанските организации ја врши финансискиот орган на народниот одбор на општината според одредбите на заедничките забелешки кон тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа, и тоа врз основа на евиденцијата установена со полисот на моторните возила на сите сопственици односно иматели.

## Забелешка III

Ако моторното возило ќе биде отуѓено во текот на годината, по регистрацијата, новиот сопственик односно имател на моторното возило кој не ужива таксено ослободување нема да ја плати таксата според овој тарифен број ако докаже дека поранешниот сопственик односно имател ја платил так-

сата за годината односно за полугодиштето во кое настанала промената на сопствеништвото.

#### Забелешка IV

Не се плаќа таксата според овој тарифен број: 1) за автобусите и живните приколици и за тролејбусите во јавниот градски сообраќај;

2) за моторните патни возила на дипломатските и конзуларните претставништва на странски држави, под услов оваа овластница да е договорена или да постои реципроцитет;

3) за моторните возила што служат за потребите на единиците на Југословенската народна армија и за потребите на Народната милиција;

4) за тракторите на селскостопанските добра, земјоделските задруги и селскостопанските установи регистрирани како претпријатија или како установи со самостојно финансирање.

#### Забелешка V

Народните одбори на околиците можат да пропишат на возилата од овој тарифен број да се наплатува и општинска такса во височина од 10% од таксата од овој тарифен број.

#### Тар. бр. 62

На запрежните возила, без обзир на сопственост, се плаќа такса за одржување јавните патишта годишно:

1) за двоосовински возила:	Динари
а) до 600 кг носивост — — — — —	1.600
б) над 600 кг носивост — — — — —	2.400
в) за шпедитерски возила — — — — —	6.000
г) за лајтони — — — — —	3.500
2) за едноосовински коли — — — — —	1.000
3) за полулајтони (чези) — — — — —	2.000

#### Забелешка I

Сопствениците односно имателите на запрежни возила можат да извршат регистрација на овие возила кај надлежниот орган на управата на народниот одбор на општината дури откако ќе ја платат таксата од овој тарифен број според одредбите на зедничките забелешки кон тар. бр. 62—66 од оваа тарифа.

#### Забелешка II

Како запрежни возила од овој тарифен број за кои се плаќа такса се сметаат овие возила што имаат железни осовини и железни шини или гуми на тркалата.

### IX. Ветеринарно-санитарни такси

#### Тар. бр. 63

На работниот (запрежниот) добиток на приватни сопственици означен во овој тарифен број се плаќа такса за ветеринарно-санитарна заштита на добитокот (ветеринарна такса) годишно и тоа:

	Динари
1) за полесни волови — за грло — — — — —	300
2) за потешки волови — за грло — — — — —	500
3) за биволи — за грло — — — — —	300
4) за полесни коњи — за грло — — — — —	300
5) за потешки коњи — за грло — — — — —	1.000

#### Забелешка I

Упатство за тоа кои се полесни а кои потешки волски и коњи, со цел за примена одредбите од овој тарифен број, ќе издаде органот надлежен за работи на стопанството на народниот одбор на општината.

#### Забелешка II

Се овластува сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство да го определи. во

согласност со Сојузниот извршен совет, плаќањето на таксата за работниот добиток означен во овој тарифен број и за селскостопанските добра, земјоделските задруги и другите органи и организации што држат работен добиток.

#### Тар. бр. 64

За држање кучиња се плаќа годишно такса:	
а) во градовите — — — — —	1.000
б) во селата — — — — —	300

#### Забелешка I

Подрачјето на градот со цел за примена на овој тарифен број ќе го определи народниот одбор на околицата.

#### Забелешка II

Народните одбори на околиците можат да пропишат за држање на кучиња да се плаќа и општинска такса.

#### Забелешка III

Таксата од овој тарифен број не се плаќа на кучињата што се употребуваат за водење слепи лица.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да пропише ослободување од плаќање такса и на кучињата што се употребуваат за други цели.

#### Забелешка IV

Таксата од овој тар. број не се плаќа за кучињата на Југословенската народна армија и на Народната милиција.

### X. Такси на орудијата за производство

#### Тар. бр. 65

Приватните сопственици плаќаат на следните орудија што се употребливи на име такса годишно:

	Динари
1) на казани за печење ракија:	
а) со капацитет до 90 литра комина —	2.000
б) со капацитет над 90—120 литра комина — — — — —	3.000
в) со капацитет над 120 литра комина	5.000
2) на вршачки:	
а) на запрежни вршачки — — — — —	2.000
б) на вршачки со машински (моторен) погон:	
аа) со капацитет до 50 кг на час —	6.000
бб) со капацитет над 50 до 1.500 кг на час — — — — —	8.000
вв) со капацитет над 1.500 кг на час	10.000
3) на воденици на потоци и рски, од секој чифт камења — — — — —	1.500
4) на мелници со машински (моторен) погон:	
а) од секој чифт камења — — — — —	3.000
б) од секој валјак, вклучувајќи ги и прекрупачите и чекиќарите — — — — —	6.000

#### Забелешка:

Се овластува републичкиот извршен совет во границите од 500 до 1.500 динари да може да пропише различни износи на таксата од овој тарифен број за одделни категории воденици на реки и потоци од точ. 3) на овој тарифен број. Ако републичкиот извршен совет не ја пропише таксата, таксата се плаќа според овој тарифен број.

### XI. Такса на хибридната лоза

Тар. бр. 66

Динари

На хибридната лоза се плаќа од секој чокот годишно динари — — — — — 3—5

Забелешка:

Се областува републичкиот извршен совет во границите на износите на таксата од овој тар. број да може да пропише за првите пет години такса што ќе се плаќа во одделни реони. По истекот на овој срок таксата од овој тарифен број ќе изнесува 5 динари по чокот.

Ако републичкиот извршен совет не ја пропише таксата во смисла на претходниот став, ќе се наплатува такса во износ од 6 динари за секој чокот.

#### Заеднички забелешки кон тарифните броеви 62—66

Таксата според тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа се плаќа во готови пари.

Таксени обврзници се: за такса на запрежните возила (тар. бр. 62) — сите сопственици односно иматели на овие возила; за такса на работниот (запрежниот) добиток (тар. бр. 63) — приватните сопственици на работен добиток; за такса за држање кучиња (тар. бр. 64) — сите држатели односно сопственици на кучиња; за такса на орудијата од тар. бр. 65 од оваа тарифа — приватните сопственици; за такса на хибридните лозја (тар. бр. 66) — сите иматели на хибридни лозја без обзир дали се во приватно или општествено сопствеништво.

Забелешка I

Таксата од тар. бр. 62 и 63 од оваа тарифа не се плаќа на запрежните возила и работниот добиток што служат за потребите на единиците на Југословенската народна армија и за потребите на Народната милиција.

Другите ослободувања од плаќањето на такси, доколку не се пропишани кон одделни тарифни броеви, нема да се применуваат во поглед таксата од тар. бр. 61 до 66 од оваа тарифа.

Забелешка II

Таксените обврзници од тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа се должни да ја платат таксата пропишана во тие тарифни броеви најдоцна до 15 март секоја година. По исклучок, за 1956 година таксените обврзници се должни да ја платат оваа такса најдоцна до 30 април 1956 година.

Во случај на здобивање имот по извршениот попис, таксениот обврзник е должен да ја плати таксата во рок од 15 дена од соопштувањето на одмерената такса.

Забелешка III

Наплатата на таксата од тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа ја врши финансискиот орган на народниот одбор на онаа општина на чие подрачје сопствениците односно имателите на добитокот и имотот означен во овие тарифни броеви имаат свое живеалиште, односно каде што им се наоѓа седиштето на дуќанот или на претпријатието.

По исклучок, наплатата на таксата на хибридните лозја според тар. бр. 66 од оваа тарифа ја врши финансискиот орган на онаа општина на чие подрачје се наоѓа замјиштето засадено со хибридна лоза.

Забелешка IV

Со цел на наплата таксата според тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа, финансискиот орган на народниот одбор на општината е должен да установи евиденција за таксените обврзници и имотот означен во овие тарифни броеви, на подрачјето на општината и тоа одделно:

- 1) евиденција за сите иматели односно сопственици на запрежни возила (тар. бр. 62);
- 2) евиденција за приватните сопственици и другите иматели на запрежен добиток (тар. бр. 63);
- 3) евиденција за сопствениците односно имателите на кучиња (тар. бр. 64);
- 4) евиденција за приватните сопственици:
  - а) на казани за печење ракија;
  - б) на вршачки;
  - в) на воденици на потоци и реки;
  - г) на мелници;

5) евиденција за сопствеништвото на хибридни лозја со ознака на површните под овие лозја. Оваа евиденција се установува врз основа на податоците од катастарската управа односно со попис од страна на финансискиот орган на народниот одбор на општината

Пописот на таксените обврзници и имотот означен во тар. бр. 62—66 ќе го изврши финансискиот орган секоја година до крајот на месецот јануари. По исклучок, за 1956 година пописот на таксените обврзници и имотот на кој се плаќа таксата ќе се изврши до крајот на март 1956 година.

Ако таксените обврзници по извршениот попис прибават имот на кој се плаќа такса според тар. бр. 62—66 од оваа тарифа должни се сами да го пријават здобивањето со тој имот во рок од 15 дена од денот на здобивањето.

Таксените обврзници се должни да му ги дадат на финансискиот орган и сите други податоци што овој ќе ги побара со цел за одмерување и наплата на таксата од тар. бр. 62—66 од оваа тарифа.

Забелешка V

Ако сопственикот односно имателот на имотот, означен во тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа, го отуѓи тој имот во текот на годината, и тоа пред или по извршениот попис од страна на финансискиот орган на народниот одбор на општината (заедничка забелешка V), новиот сопственик односно имател нема да ја плати таксата за годината во која го прибавил имотот ако докаже дека поранешниот сопственик веќе ја платил таксата на истиот имот.

Ако добитокот, животното и имотот е прибавен во второто полугодиште, а на нив порано не е платена таксата од тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа, новиот сопственик ќе плати половина од таксата од тие тарифни броеви.

Забелешка VI

Финансискиот орган на народниот одбор на општината е должен, врз основа на установената евиденција за таксените обврзници и имотот на кој се плаќа такса според тарифните броеви 62—66 од оваа тарифа, да изврши задолжување со пропишаната такса на секој обврзник, и тоа задолжување да го внесе во соодветните евиденции.

До крајот на февруари секоја година финансискиот орган на народниот одбор на општината е должен на секој таксен обврзник да му издаде писмен налог за плаќање на одмерената такса од тар. бр. 62—66. По исклучок, за 1956 година финансискиот орган на народниот одбор на општината ќе ги издаде овие налози најдоцна до 15 април 1956 година.

Налогот за плаќање на таксата мора да содржи: износ на таксата што таксениот обврзник има да ја плати, на кој вид имот таксениот обврзник плаќа такса и во кој рок таксата мора да се плати. Платниот налог мора да биде образложен.

Кога таксените обврзници се замјоделци, извествувањето за одмерената такса според тар. бр. 62—66 од оваа тарифа може да се изврши и со излагање на јавен увид значајниот распоред за одмерените такси, и тоа на начинот како што е определено за известување земјоделците за облогот со данок на доход. Во овој случај рокот за изјава на жалба против одмерувањето на таксата тече од

последниот ден определен за јавен увид на распоредот за одмерените такси.

За имотот прибавен по извршениот попис финансискиот орган ќе му издаде платен налог на таксениот обврзник во рок од 10 дена од денот на поднесената пријава за прибавениот имот односно од дознавањето за имотот на таксениот обврзник.

Против платниот налог таксениот обврзник може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на врачувањето на платниот налог односно по истекот на последниот ден определен за јавен увид на распоредот за одмерените такси. Жалбата му се предава на финансискиот орган што ја одмерил таксата.

По жалбите изјавени против одмерената такса одлуката ја донесува комисијата за решавање по жалбите против облогот со данок на доход на народниот одбор на околијата.

Жалбата не ја задржува наплатата на таксата.

#### Забелешка VIII

Ако таксениот обврзник не ја плати таксата во рокот определен од страна на финансискиот орган на народниот одбор на општината, односно во рокот определен во тар. бр. 62—66 од оваа тарифа односно во забелешките кон тие броеви, финансискиот орган ќе ја изврши наплатата на должниот износ по присилен пат според Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/53).

На неблаговремено платените износи на таксата се плаќа интересна норма од 9% годишно.

#### Забелешка IX

Таксените обврзници што не ќе дадат податоци за имотот или не ќе ја платат таксата определена во тарифните броеви 61—66 од оваа тарифа во сроките што ќе ги определи финансискиот орган на народниот одбор на општината во налогот за плаќање на таксата или во рокот определен во јавната покана за плаќање, односно во сроковите определени во тие тарифни броеви — покрај редовната такса ќе плати и половина од редовната на име зголемена такса.

Наплатата на зголемената такса ја врши финансискиот орган на народниот одбор на општината истовремено со наплатата на редовната такса.

#### Забелешка X

Се овластуваат народните одбори на околините да можат, сообразно тар. броеви 62—66 од оваа тарифа и забелешките кон тие броеви, да заведат општинска такса на следниот имот на приватните сопственици:

- а) на бочви,
- б) на уљари,
- в) на рамничарски лозја.

Републичкиот извршен совет ќе ги определи максималните износи на општинската такса која народните одбори можат да ја заведат на имотот од предниот став.“

#### Член 5

Упатство за примена на оваа уредба ќе издаде сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

#### Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а одредбите на чл. 3 ќе се применуваат од 1 јануари 1956 година.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 50  
7 февруари 1956 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 39.

Брз основа на чл. 7 ст. 1 од Законот за придонесот за станбената изградба, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

##### I. Основни одредби

###### Член 1

Придонесот за станбената изградба се уплатува во фондските за кредитирање станбената изградба на општините.

По исклучок, стопанските организации определени со Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба го уплатуваат придонесот за станбената изградба непосредно во републичките фондови за станбена изградба.

###### Член 2

Народниот одбор на околијата на чие подрачје се наоѓаат градови поделени на општини, може да одлучи да се формира за сите општини на подрачјето од еден град единствен градски фонд за кредитирање на станбената изградба.

Во овој случај правата што по оваа уредба ги има народниот одбор на општината спрема општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба, ги има во поглед градскиот фонд за кредитирање станбената изградба градскиот совет односно народниот одбор на околијата.

###### Член 3

Средствата од неплатениот придонес за станбената изградба не можат да се употребат за други цели освен за целите определени со Законот за придонесот за станбената изградба.

###### Член 4

Во средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба, покрај придонесот за станбената изградба, влегува и интересот на средствата на фондските вложени кај банките и интересот по одобрените заеми од фондските.

Во општинските фондови за кредитирање станбената изградба можат да се внесуваат и средства: од дотации на политичко-територијалните единици; од други приходи што ќе ги определи народната република односно народниот одбор на околијата или на општината, а кои и припаѓаат на републиката, односно на околијата или општината; од подароци и други приходи.

Стопанските организации можат делот од средствата за самостојно располагање што ќе го определи нивниот работнички совет да му го дадат на општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба како подарок или заем.

Со договор меѓу стопанската организација и општинскиот фонд може да се определи на кои корисници, во границите на износот кој стопанската организација го уплатила во општинскиот фонд, ќе им се дадат заеми. Со овој договор може да се определи и начинот и условите за враќање на средствата дадени на фондот како заем.

###### Член 5

Народниот одбор на општината пред почетокот на годината донесува одлука за смерниците за употреба на средствата од фондот за кредитирање станбената изградба во текот на наредната година. Предлогот за донесување одлука за смерниците го дава управниот одбор на фондот.

По истекот на секоја година управниот одбор на фондот е должен да состави завршна сметка на фондот и да му ја поднесе на народниот одбор на општината на одобрување. Кон завршната сметка



се поднесува и извештај за станбената изградба од средствата на фондот во изминатата година.

#### Член 6

Од средствата на фондовите за кредитирање станбената изградба во текот на годината можат да се даваат заеми само до височина на остварените приходи.

Средствата на фондовите непотрошени во текот на една година се пренесуваат во наредната година.

#### Член 7

Општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба мора да има резерва.

Височината на резервата се определува со правилата на фондот.

Сојузниот извршен совет може да определи најмал износ на резервата на фондот.

#### Член 8

Средствата на општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба се вложуваат кај комуналната банка, а каде овие не се основани кај Народната банка.

### II. Обврзници на придонесот за станбената изградба

#### Член 9

Придонесот за станбената изградба се должи да го пресметуваат и уплатуваат:

- 1) стопанските организации;
- 2) банките, штедилниците и осигурителните заводи;
- 3) државните органи и установи, како и установите со самостојно финансирање;
- 4) општествените организации, стручните здруженија и комори како и нивните установи;
- 5) задругите и задружните сојузи и нивните установи;
- 6) заводите за социјално осигурување;
- 7) органите на службата за посредување на трудот;
- 8) граѓанските правни лица и нивните установи и граѓаните што запослуваат туѓа работна сила;
- 9) југословенските државјани запослени во странските дипломатски и конзуларни претставништва во Југославија и во организациите со нив изедначени (во странските мисии или во меѓународните организации и установи чие седиште е во Југославија и сл.);
- 10) југословенските државјани запослени на територијата на Југославија кај странски физички или правни лица.

#### Член 10

Стопанските организации, банките, штедилниците и осигурителните заводи, државните органи и установи ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за станбената изградба:

- 1) за сите кај нив запослени лица;
- 2) за учениците во стопанството;
- 3) за лицата на задолжителна пракса;
- 4) за лицата што времено го прекинале работниот однос заради упатување на школување или на усовершување.

#### Член 11

Претставничките тела на органите на власта го плаќаат придонесот за станбената изградба за членовите за тие претставнички тела кои поймаат постојана награда или плата за својата работа.

#### Член 12

Општествените организации, стручните здруженија и комори, како и нивните установи, потоа задругите и задружните сојузи и нивните установи, ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за станбената изградба:

1) за сите кај нив запослени лица и за другите лица за кои плаќаат придонес и стопанските организации (чл. 10);

2) за избраните лица со постојани должности и со постојана награда кај тие организации.

#### Член 13

Заводите за социјално осигурување ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за станбената изградба:

1) за сите кај нив запослени лица и за другите лица за кои го плаќаат овој придонес и стопанските организации (чл. 10);

2) за сите осигурени лица што примаат пензии по кој и да е основ;

3) за избраните лица со постојани должности и со постојана награда кај тие заводи.

#### Член 14

Органите на службата за посредување на трудот ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за станбената изградба:

1) за сите кај нив запослени лица;

2) за сите лица што се наоѓаат времено вон работен однос, а на кои им се исплатува материјално обезбедување;

3) за избраните лица со постојани должности и со постојана награда кај тие органи.

#### Член 15

Граѓанските правни лица и нивните установи го плаќаат придонесот за станбената изградба:

1) за сите кај нив запослени лица;

2) за избраните лица со постојани должности и со постојана награда кај тие правни лица.

Како запослени лица се сметаат и учениците во стопанството.

#### Член 16

Граѓаните што запослуваат туѓа работна сила го плаќаат придонесот за станбената изградба за секоје кај нив запослено лице. Како запослени лица се сметаат и учениците во стопанството.

Не се сметаат како запослени лица во смисла на одредбите од оваа уредба кукните помошнички што живеат во куката на лицето кај кое се запослени, како и кукните помошнички запослени преку денот (бединерки) и помошничките што времено вршат работи во домаќинството, а кои одделни сервиси ги упатуваат по барање од домаќинството.

Исто така, не се сметаат како запослени лица во смисла на одредбите на оваа уредба сезонските земјоделски работници. Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе пропише кои работници се сметаат како сезонски земјоделски работници.

#### Член 17

Југословенските државјани што се запослени кај дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави и во организациите со нив изедначени, или кај странски физички и правни лица на територијата на Југославија (чл. 9 точ. 9 и 10), сами го плаќаат придонесот за станбената изградба.

#### Член 18

Како запослени лица во смисла на одредбите од оваа уредба се сметаат и лицата што работат со постојанен хонорар или награда.

### III. Основица за пресметување на придонесот

#### Член 19

Стопанските организации уплатуваат придонес за станбената изградба на исплатените плати, што служат како основица за плаќање придонесот за социјалното осигурување.

Придонесот за станбената изградба што стопанските организации го пресметуваат врз платите што се издвојуваат пред утврдувањето на добив-

ката, се плаќа од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката.

Придонесот за станбената изградба што стопанските организации го пресметуваат врз платите над платите според тарифниот правилник, се плаќа од делот на добивката што и припаѓа на стопанската организација.

#### Член 20

Кај обврзниците на придонесот за станбената изградба приведети во чл. 9 точ. 2—5 од оваа уредба се земаат како основица за пресметување придонесот за станбената изградба:

1) платите (основни и дополнителни во сите видови);

2) постојаните додатоци, постојаните хонорари или постојаните награди.

Ако некој од обврзниците од претходниот став исплатува плати на начинот определен за стопанските организации, основицата за пресметување придонесот за станбената изградба е иста како и кај стопанските организации.

#### Член 21

Кај заводите за социјално осигурување и организациите на службата за посредување на трудот се земаат како основица за пресметување придонесот за станбената изградба:

а) за лицата кај нив запослени и за избраните лица со постојани должности и со постојана награда:

а) платите (основни и дополнителни во сите видови);

б) постојаните додатоци, постојани хонорари или постојаните награди;

2) за осигурениците што примаат пензии — износот што им се исплатува на име пензија;

3) за лицата времено вон работен однос — износот на материјалното обезбедување што им се исплатува.

#### Член 22

Во основицата за пресметување и плаќање придонесот за станбената изградба според чл. 20—22 од оваа уредба влегува и паричната вредност на примањата во натура.

По исклучок од претходниот став, во основицата за плаќање придонесот за станбената изградба не влегуваат примањата во натура, што според одделните прописи влегуваат во материјалните трошоци на стопанските организации и примањата во натура на припадниците на Југословенската народна армија.

Паричниот еквивалент за поодделни видови примања во натура за плаќање придонесот за станбената изградба е ист како и за плаќање придонесот за социјалното осигурување.

#### Член 23

Граѓанските правни лица и нивните установи, како и граѓаните што запослуваат туѓа работна сила, ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за станбената изградба според истата основица според која го плаќаат и придонесот за социјалното осигурување.

#### Член 24

За работниците и службениците обврзници на придонесот за станбената изградба, додека се со служба во странство или стручно се оспособуваат во странство, придонесот за станбената изградба се плаќа кога на овие работници и службеници им се исплатуваат платите во земјата деломично или во целост. Во овој случај придонесот за станбената изградба се плаќа од основицата определена во чл. 20 од оваа уредба.

#### Член 25

За југословенските државјани што се запослени кај дипломатски или конзуларни претставништва

на странски држави или во организации со нив иседрани, или кај странски физички и правни лица на територијата на Југославија — основица за плаќање придонесот за станбената изградба е основицата врз која овие лица го плаќаат данокот на доходи од работниот однос според Уредбата за данокот на приходите од работниот однос на лицата во служба на организите на странските држави, странските и меѓународните организации на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/54).

#### Член 26

Во сите случаи за кои во оваа уредба не е предвидена одделна основица за пресметување придонесот за станбената изградба ќе се земе истата основица за пресметување на тој придонес според која се пресметува и придонесот за социјалното осигурување.

### IV. Место за плаќање на придонесот

#### Член 27

Средствата од наплатениот придонес за станбената изградба се уплатуваат во фондот за кредитирање на станбената изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација односно седиштето на државниот орган и установа или на другите обврзници што се должни да го плаќаат овој придонес.

Ако стопанската организација има издвоена самостојна погонска или деловна единица, таа единица ќе го уплатува придонесот за станбената изградба во корист на фондот за кредитирање станбената изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на издвоената самостојна единица.

Како самостојна погонска или деловна единица во смисла на претходниот став се смета онаа единица за која е определено да врши самостојно пресметување на вкупниот приход според одредбите на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54 и 1/56).

#### Член 28

Граѓаните што запослуваат туѓа работна сила ќе го уплатуваат придонесот за станбената изградба во корист на фондот за кредитирање станбената изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа нивното живеалиште. Ако овие обврзници ја вршат дејноста односно занимањето надвор од општината на чие подрачје имаат живеалиште, придонесот за станбената изградба ќе го уплатуваат во фондот за кредитирање станбената изградба на онаа општина на чие подрачје ја вршат дејноста или занимањето.

### V. Срокови за плаќање и надлежност за уплата

#### Член 29

Обврската за плаќање придонесот за станбената изградба за обврзниците што се должни своето финансиско работење да го вршат преку банка, стасува на денот на подигањето од банката на средствата за исплата на платите.

За обврзниците на придонесот кои своето финансиско работење не се должни да го водат преку банка, обврската за плаќање придонесот за станбената изградба стасува последниот ден од оној месец за кој се врши исплатата на платите ако исплатата на платите е договорена одназад, а првиот ден на оној месец за кој се врши исплатата на платите — ако исплатата на платите е договорена однапред.

За граѓаните што запослуваат туѓа работна сила обврската за плаќање придонесот за станбената изградба стасува месечно.

#### Член 30

Придонесот за станбената изградба што го плаќаат обврзниците кои се должни своето финансиско

работење да го водат преку банка, го наплатува банката при исплатата на готовината за плати и други лични примања на кои се плаќа придонес за станбената изградба.

#### Член 31

Обврзниците на придонесот кои своето финансиско работење не го водат преку банка, должни се сами да го пресметуваат придонесот за станбената изградба за своите работници и службеници.

Пресметаниот придонес обврзниците од претходниот став се должни да го уплатуваат во корист на фондот на општината на кој тие средства му припаѓаат, и тоа во срок од 5 дена од денот на извршената исплата на платите односно од стасаноста на придонесот за плаќање (чл. 29 ст. 2).

#### Член 32

Граѓаните што запослуваат туѓа работна сила должни се за запослената работна сила сами да го пресметуваат и плаќаат придонесот за станбената изградба.

Пресметаниот придонес обврзниците од претходниот став се должни да го уплатат во корист на фондот на општината на кој тие средства му припаѓаат и тоа во срок од 5 дена од денот на извршената исплата на платите односно од стасаноста на придонесот за плаќање (чл. 29 ст. 3).

#### Член 33

Лицата запослени кај дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави и во организации со нив изедначени или кај странски физички и правни лица на територијата на Југославија — должни се сами да го плаќаат придонесот за станбената изградба во сроковите и на начинот како што се должни според соодветните прописи да го плаќаат данокот на приходите од работниот однос.

#### Член 34

Финансискиот орган на народниот одбор на општината ќе изврши на своето подрачје попис на сите обврзници на придонесот за станбената изградба што се должни сами да го пресметуваат и плаќаат кој придонес (чл. 31 и 32).

Финансискиот орган на народниот одбор на општината е должен во срок од 15 дена по истекот на секое тримесечје да изврши контрола на пресметката и на плаќањето придонесот за станбената изградба од сите обврзници од претходниот став.

Ако при контролата се утврди дека придонесот не е платен во определените срокови, финансискиот орган ќе ја изврши наплатата на должниот придонес според прописите, според кои се врши наплатата на данокот на доход.

#### Член 35

На неблагоприятно платените износи на придонесот за станбената изградба се плаќа интерес од 9% годишно.

### VI. Одредби за употреба на средствата на фондовите и за управување со фондовите

#### Член 36

До донесувањето на општите прописи за управувањето со фондовите, во поглед употребата на средствата и управувањето со средствата на фондовите ќе се применуваат одредбите од чл. 37—43 од оваа уредба.

#### Член 37

Општинските фондови за кредитирање станбената изградба служат првенствено за давање заеми за изградба, доградба и довршување на нови станбени згради.

По исклучок, од општинските фондови можат да се даваат заеми и за поголеми поправки на станбените згради што постојат.

Републичкиот извршен совет може да го определи најголемиот процент на средствата од општинските фондови за кредитирање станбената изградба што ќе може да се употреби за давање заеми за поголеми поправки на станбените згради што постојат. Овој процент може да биде определен различно за одделни општини односно подрачја.

Средствата на фондовите се ангажираат и заемите се даваат по одделните барања во износи кои, заедно со средствата на интересентите, се достаточни за потполна изградба, доградба, довршување или поправка на станбените згради.

#### Член 38

Од средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба им се даваат заеми за изградба или довршување на нови и за доградба или поправка на станбените згради што постојат на групи интересенти по следниот ред;

- 1) на станбените задруги;
- 2) на стопанските организации;
- 3) на станбените заедници, а за поправки, доградба или довршување на станбените згради што постојат на куќните совети;
- 4) на установите што имаат својство на правно лице;
- 5) на политичко-територијалните единици и на нивните овластени органи;
- 6) на работниците и службениците и други лица на чии плати се уплатува придонес за станбената изградба.

Народниот одбор на општината, со согласност од народниот одбор на околицата, може со решение да го определи минималниот и максималниот процент на средствата од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба, што ќе се употреби за давање заеми на интересентите од одделните групи од претходниот став.

Ако народниот одбор на општината со решение ги определи процентите на средствата од општинскиот фонд за одделните групи интересенти, со истото решение може да се предвиди средствата што не се искористени од интересентите на поодделни групи да се употребат за зголемување делот на средствата определени за други групи интересенти.

#### Член 39

Заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба можат да им се одобруваат само на оние корисници што за станбената изградба ќе вложат и дел од сопствените средства.

Делот на сопствените средства што корисниците на заемите се должни да го обезбедат од сопствените средства за да добијат заем од фондот, го определува со одлука Сојузниот извршен совет.

Максималниот срок за отплатување на заемите дадени од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба за изградбата и довршувањето на нови и доградба на станбените згради што постојат изнесува 50 години, а за поправката на станбените згради што постојат 20 години. За двата видови заеми минималниот интерес е 1% годишно.

Во границите утврдени во одлуката на Сојузниот извршен совет за задолжително вложување сопствени средства за станбена изградба и во претходниот став, со правилата на фондот се определуваат поблиските услови за давање заеми од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба.

Со правилата на фондот може да се определи за поодделни категории корисници да можат да добијат заеми ако вложат и поголем процент сопствени средства од износот определен со одлуката на

Сојузниот извршен совет, рокот за отплатувањето на заемот да биде покус од 50 односно 20 години, како и интересната норма да биде поголема од 1% годишно.

#### Член 40

Ако корисникот на заемот од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба ги употребува средствата од дадениот му заем за други цели а не за целите определени со оваа уредба, или ако не се придржува за сроковите во поглед плаќањето ануитетите по дадениот заем, управниот одбор на фондот има право да бара наплата на целокупниот долг од корисникот.

#### Член 41

Со општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба управува одделен управен одбор, чии членови ги именува народниот одбор на општината. Во управниот одбор на општинскиот фонд задолжително влегуваат: еден член на народниот одбор на општината, претставник на општинската синдикална организација, како и претставници на одделни претпријатија, задруги и општествени организации што ги именува народниот одбор на општината.

Управниот одбор на општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба за својата работа му одговара на народниот одбор на општината.

#### Член 42

Управниот одбор на општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба ги врши особено следните работи:

- 1) ги донесува правилата на фондот со согласност од народниот одбор на општината;
- 2) пред почетокот на секоја година составува и му предлага на народниот одбор на општината план за употреба на средствата на фондот врз основа на кој одборот донесува смерници за употреба на средствата на фондот;
- 3) по истекот на секоја година составува и му поднесува на одобрение на народниот одбор на општината завршна сметка на фондот;
- 4) ги одобрува договорите по кои се даваат заемите од фондот;
- 5) ги врши и сите други работи во врска со управувањето со фондот.

#### Член 43

Со правилата на општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба поблиску се определува начинот на работењето на фондот и условите за располагање со средствата на фондот.

Со правилата на фондот особено се определуваат:

- 1) правата и должностите на управниот одбор на фондот;
- 2) лицата што се овластени за потпишување на фондот;
- 3) условите за давање заемите (височина на заемот, рок за отплатување на заемот, интерес и др.) и начинот на давањето на заемите (конкурс или друг начин);
- 4) начинот и формата на обезбедувањето на дадените заеми од фондот;
- 5) начинот за составување на планот за употреба средствата од фондот и на завршната сметка на фондот

Правилата на фондот ги одобрува народниот одбор на општината.

#### Член 44

Барањата за одобрување заеми од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба ѝ се поднесуваат на банката кај која се вложени средствата на фондот.

Банката ја цени кредитната способност на заемобарателите и понудените обезбедувања за барање заем според условите што се определени со Законот за придонесот за станбената изградба, со одредбите на оваа уредба и со правилата на фондот, и му дава мислење на управниот одбор на фондот по секоја молба за одобрување заем.

За предлогот на банката одлучува управниот одбор на фондот, и ако го усвои предлогот — заклучува договор за заем.

### VII. Казнени одредби

#### Член 45

Со парична казна од 10.000<sup>1</sup> до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанската организација, станбената задруга или установата со самостојно финансирање ако средствата од добиениот заем од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба ги трошат за други цели а не за целите определени со оваа уредба.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската организација, станбената задруга или установата со самостојно финансирање.

За водење постапка по стопанските престапи од претходните ставови надлежен е окружниот стопанскиот суд.

Постапката по стопанските престапи од овој член се спроведува според одредбите на Законот за стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54).

#### Член 46

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице на државниот орган или на установата, како и на станбената заедница и на куќниот совет ако средствата од заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба дадени на политичко-територијалните единици и на низните овластени органи и на станбените заедници и куќните совети ги трошат за други цели а не за целите определени со оваа уредба.

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок приватното лице и другите корисници на заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба за дејствие од претходниот став.

### VIII. Преодни и завршни одредби

#### Член 47

Органите на управувањето на фондовите за кредитирање станбената изградба што се основази во околиците, градовите и градските општини со одделни права врз основа на одделот 6 главата XXVII од Сојузниот општествен план за 1955 година, должни се најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба да состават завршни сметки за досегашното работење на тие фондови. За оние фондови, во кои дел од приходите уплатувале стопанските организации, завршната сметка мора да се состави најдоцна во рок од 30 дена од одобрувањето на завршните сметки на стопанските организации што се должни да уплатуваат дел од приходите од овие фондови.

Завршните сметки на фондовите од претходниот став низните органи на управувањето ќе му ги поднесат на народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на фондот.

По одобрувањето на завршните сметки целокупната актива и пасива на фондовите од претходниот став ќе се пренесе на општинските фондови за кредитирање станбената изградба, на начинот определен во чл. 48 од оваа уредба.

#### Член 48

Побарувањата на фондовите за кредитирање станбената изградба на поранешните околии, градо-

ви и градски општини со одделни права се распределуваат по одобрената завршна сметка на фондовите на општините на чие подрачје се наоѓаат станбените згради за чија изградба се одобрени заемите од укинатите фондови.

Непотрошените средства и другиот имот на истите фондови се распределуваат меѓу општинските фондови за кредитирање станбената изградба врз основа на спогодба на народните одбори на заинтересираните општини, што влегуваат во составот на поранешната околина (град) за чие подрачје бил основан укинатиот фонд. Ако не дојде до спогодба за распределба на непотрошените средства помеѓу народните одбори на заинтересираните општини, распределбата на средствата ќе ја изврши народниот одбор на околината.

Ако заинтересираните општини им припаѓаат на подрачјата на повеќе нови околии, распределбата на непотрошените средства од укинатите фондови ќе ја извршат со спогодба народните одбори на тие околии. А ако помеѓу овие одбори не дојде до спогодба, распределбата на непотрошените средства на поодделни општински фондови ќе ја изврши републичкиот извршен совет.

Пасивата на укинатите фондови се распределува на оние општински фондови за кредитирање станбената изградба на кои според претходните ставови им припаднала активата на фондовите, и тоа сразмерно на припадниот активата за секој фонд.

#### Член 40

Народните одбори на општините однесо на околините должни се управувањето со фондовите за станбена изградба што не се укинати со оваа уредба, да го сесобразат со прописите за буџетите најдоцна до крајот на март 1956 година.

#### Член 50

Фондовите при рудниците на јаглен за изградба на станови, што се формирани врз основа на одредбата на одделот 9 главата XV од Сојузниот општествен план за 1955 година, ќе се ликвидираат според состојбата на тие фондови по одобрените завршни сметки на рудниците на јаглен за 1955 година.

Непотрошените средства на овие фондови рудниците на јаглен ќе ги употребат за подмирување своите обврски настанати во 1955 година во врска со изградбата на станови. Ако такви обврски нема непотрошените средства на фондот им остануваат на рудниците на јаглен како средства за самостојно располагање.

Ако рудниците на јаглен не можат да ги подмират своите обврски настанати во 1955 година во врска со изградбата на станови од средствата на укинатиот фонд, или ако во врска со изградбата на станови на база на фондот во текот на 1955 година преземале обврски на повеќе години, управните одбори на општинските фондови за финансирање станбената изградба на оние општини на чии подрачја рудниците на јаглен изградуваат станбени згради должни се на рудниците на јаглен да им одобрат заеми за подмирување обврските настанати во врска со изградбата на станбените згради.

#### Член 51

Контролата над ракувањето и употребата на средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба ја врши финансиската инспекција.

#### Член 52

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите за давање заеми на работниците и службениците за станбена изградба од Уредбата за изградба станбени згради на ра-

ботниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), Одлуката за давање долгорочни заеми за изградба станбени згради и за поправање згради што не се вклучени во станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54) и Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/55).

Правата и обврските засновани според прописите од претходниот став ја задржуваат и натаму својата важност и имаат да се справуваат според тие прописи, ако со подоцнежни прописи нема да биде поинаку определено.

Даночните и таксените ослободувања и други олесненија предвидени со прописите од ст. 1 на овој член ќе се применуваат и за корисниците на заемите според одредбите на оваа уредба додека не бидат регулирани со соодветните прописи.

#### Член 53

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба, по потреба, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

#### Член 54

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 42

7 февруари 1956 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито**, с. р.

#### 40.

Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Законот за придонесот за станбената изградба, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

##### 1. Основни одредби

#### Член 1

Заради усмерување изградбата на станбени згради според стопанските и други потреби во поодделни подрачја, во народните републики ќе се основат републички фондови за станбена изградба.

#### Член 2

Републичките фондови за станбена изградба се самостојни општествени фондови и имаат својство на правно лице.

Поблиски прописи за органите на управувањето, за начинот на управувањето и за работењето на републичките фондови за станбена изградба ќе донесат републичките извршни совети.

#### Член 3

Од средствата на републичките фондови за станбена изградба во текот на годината можат да се даваат заеми само до височина на остварените приходи.

Средствата на фондовите непотрошени во текот на една година се пренесуваат во наредната година,

## Член 4

Средствата на републичките фондови за станбена изградба се влагаат кај Народната банка.

Републичките фондови за станбена изградба мораат да имаат резерва.

## II. Средства на фондовите

## Член 5

Средствата на републичките фондови за станбена изградба се формираат:

- 1) од делот на средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба што ќе биде определен со републичкиот општествен план;
- 2) од уплатите на придонесот за станбената изградба што го плаќаат обврзниците определени со оваа уредба непосредно во републичкиот фонд;
- 3) од други приходи што ќе ги определат народните републики, а со кои тие располагаат;
- 4) од дотации;
- 5) од интересот на вложените средства на фондовите кај банките и од интересот на одобрените заеми од фондовите;
- 6) од други разни приходи.

## Член 6

Делот на средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба што се уплатува во републичките фондови за станбена изградба изнесува најмногу 10% од тие средства.

## Член 7

Придонес за станбената изградба уплатуваат во републичкиот фонд за станбена изградба сите стопански организации или нивните самостојни погонски единици за време додека изведуваат работи на големи градилишта или кои според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, со согласност од Сојузниот извршен совет, ќе определи кои градилишта се сметаат за големи и кои стопански организации според природата на своето работење вршат дејност во разни места.

## Член 8

Стопанските организации од оваа уредба ќе уплатуваат придонес за станбената изградба во републичкиот фонд за станбена изградба на онаа народна република на чие подрачје се изоѓа големо времено градилиште односно на чие подрачје стопанската организација времено ја врши својата дејност.

## Член 9

Издвојувањето на определениот дел од средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба што потекнува од придонесите за станбената изградба во републичките фондови за станбена изградба го врши банката кај која се вложени средствата на општинските фондови и тоа до 20-иот во секој месец за изминатото време.

Уплатата на придонесот за станбената изградба од страна на стопанските организации определени во чл. 7 од оваа уредба се врши според истата основа, во сроковите и на начинот определен за уплата на придонесот за станбената изградба во општинските фондови за кредитирање станбената изградба.

## III. Употреба на средствата на фондовите

## Член 10

Средствата на републичките фондови за станбена изградба се употребуваат за давање заеми за станбена изградба.

## Член 11

Од републичките фондови за станбена изградба можат да им се даваат заеми за изградба, доградба или довршување на нови и за поправка на станбените згради што постојат на општинските фондови за кредитирање станбената изградба, на стопанските организации и на установите со самостојно финансирање.

## Член 12

Условите за давање заеми на општинските фондови за кредитирање станбената изградба, рокот за отплатувањето на дадените заеми, како и височината на интересот на заемите од републичките фондови за станбена изградба ќе ги пропише републичкиот извршен совет.

## Член 13

Органите на управувањето на републичките фондови за станбена изградба можат со општинските фондови за кредитирање станбената изградба и со други интересенти од чл. 12 на кои им даваат заеми, да ги определат со договор условите под кои ќе се употребаат средствата од заемот одобрен на општинскиот фонд.

## Член 14

Работењето во врска со одобрувањето на заеми, како и аудиторската служба по одобрените заеми од републичкиот фонд за станбена изградба ги врши банката кај која се вложени средствата на фондот.

Поблиски прописи за ова работење ќе донесе републичкиот извршен совет односно органот кого тој ќе го овласти.

## IV. Преодни и завршни одредби

## Член 15

Републичките извршни совети ќе донесат прописи со кои ќе се регулираат правната положба на републичките фондови за кредитирање станбената изградба основани според одредбите на одделот 9 главата XXVII од Сојузниот општествен план за 1955 година, како и односите на тие фондови спрема републичките фондови за станбена изградба формирани врз основа на оваа уредба.

## Член 16

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 38

7 февруари 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 41.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 и чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА СОЈУЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА НА ТРУДОТ

## Член 1

Се оснива Сојузна инспекција на трудот како самостоен сојузен орган за работи на инспекцијата на трудот.

## Член 2

Сојузната инспекција на трудот:

1) го следи извршувањето на сојузните прописи и мерките на сојузните органи за уредувањето работните односи и условите на работата на лицата во работен однос, како и спроведувањето на сојузните прописи за организацијата и работата на сите органи на инспекцијата на трудот и им дава упатства на овие органи за работата на спроведување приведените сојузни прописи и мерки и за внатрешната организација и стручното работење на тие органи;

2) врши стручен надзор над работата на републичките органи на инспекцијата на трудот;

3) објавува годишни извештаи и други публикации од областа на инспекцијата на трудот.

Сојузната инспекција на трудот може и непосредно да врши инспекција на спроведувањето сојузните прописи и мерките на сојузните органи од областа на работните односи и работните услови во поодделни стопански организации и установи, било со учество во работата на органите од нижата инспекција било самостојно.

## Член 3

Во надлежност на Сојузната инспекција на трудот спаѓаат и сите работи што со Законот за инспекцијата на трудот или со одделни прописи се ставени во надлежност на Сојузната инспекција на трудот, доколку тоа не е во спротивност со одредбите на Уставниот закон.

## Член 4

Со работата на Сојузната инспекција на трудот раководи главен инспектор на трудот, кого што го назначува Сојузниот извршен совет.

За работата на Сојузната инспекција на трудот главниот инспектор на трудот му одговара на Сојузниот извршен совет.

## Член 5

За вршење работи од својата надлежност Сојузната инспекција на трудот има посебен број инспектори на трудот и стручни референти.

## Член 6

Секретарот за прашањата на трудот и работните односи на Сојузниот извршен совет, во рамките на овластувањата од Сојузниот извршен совет, ѝ дава на Сојузната инспекција на трудот смерници за нејзината работа и може да ѝ определи извршување на определените задачи од нејзиниот делокруг.

## Член 7

Сојузната инспекција на трудот има право:

1) да побара од републичката инспекција на трудот, од инспекциите на трудот на автономните единици и од околиските инспекции на трудот да ги извршат определените работи од нејзината надлежност и за тоа да ѝ поднесат извештај;

2) да бара од републичките инспекции на трудот извештаи со податоците што ѝ се потребни заради евидентирање состојбата и заради следење функционирањето на службата на инспекцијата на трудот;

3) да бара од републичките инспекции на трудот, од инспекциите на трудот на автономните единици и од околиските инспекции на трудот извештаи за извршувањето на поодделни важни задачи од нивната надлежност.

## Член 8

Внатрешната организација на Сојузната инспекција на трудот и нејзиниот начин на работата ги проширува секретарот за прашањата на трудот и работните односи на Сојузниот извршен совет со согласност од Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет.

## Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 39

7 февруари 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 42.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ, бр. 8/54), а во врска со чл. 13 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послужувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ

## Член 1

Во Уредбата за штедните влогови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/49) по членот 10 се додаваат три нови члена, кои гласат:

## „Член 10а

Одредбите од чл. 2, 3, 9 и 10 на оваа Уредба, во кои е зборот за банките, штедилниците и задругите, се однесуваат и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

## Член 10б

Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони задолжително ги вложува кај Народната банка средствата што ќе ги присобере по основот на штедните влогови.

## Член 10в

Се овластува Управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони со согласност од Народната банка и со одобрение од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да донесе правилник за организацијата на поштенско-штедната служба и за работењето со штедните влогови.“

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 40

7 февруари 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

43.

Врз основа на чл. 7 ст. 1 од Законот за придонесот за станбената изградба и чл. 39 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДЕЛОТ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ КОРИСНИЦИТЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИ-ОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА МОРААТ ДА ГО ВЛОЖАТ ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА**

I. Од општинските фондови за кредитирање станбената изградба можат да им се одобруваат заеми на корисниците определени со Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), кои за изградба, доградба или довршување на нови или за поправка на станбените згради што постојат ќе вложат и дел од сопствените средства според претсметковната вредност на работите, а кој изнесува најмалку:

- 1) за станбените заедници и куќните совети — 5%;
- 2) за установите што имаат својство на правно лице и за политичко-територијалните единици и нивните овластени органи — 15%;
- 3) за сите други корисници — 25%.

II. Народниот одбор на општината со согласност од народниот одбор на околијата може за поодделни групи интересенти да пропише и поголем процент сопствени средства за вложување во станбената изградба како услов за добивање заеми.

III. Корисниците на заемите можат да ги обезбедат сопствените средства како услов за добивање заеми или во готови пари, или во материјал или во работна рака.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 49

7 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
**Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.**

44.

Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1956 ГОДИНА**

I. Републичкиот извршен совет ќе ги определи нормите на данокот на доход од селското стопанство во границите на следните даночни норми:

на даночни основици над до	даночна норма % најмалку најмногу
30.000	10 15
50.000	11 17
80.000	12 20
120.000	13 23

на даночни основици над до	даночна норма % најмалку најмногу
120.000	15 26
160.000	17 29
200.000	19 32
250.000	21 35
300.000	24 38
400.000	27 41
500.000	30 44
600.000	35 44
700.000	40 44

На даночните основици во рамките на еден распон на даночни основици од ст. 1 на овој оддел можат да се определат повеќе даночни норми.

Републичкиот извршен совет може да ги определи нормите на данокот на доход од селското стопанство за целата територија на републиката или одделно за групи околии или за одделни околии. Нормите на данокот на доход од селското стопанство можат да бидат определени и за групи катастарски околии или за одделни катастарски околии.

II. Данокот на доход од самостојните занимања и од имотот, освен во случаите за кои со оваа одлука се определени поинакви норми на данокот или данок во постојанен износ, ќе се обложува според следните норми:

на даночната основица над до	се плаќа на име данок	Динарми
30.000	12% од износот над	30.000
50.000	3.600 + 17%	50.000
80.000	7.000 + 19%	80.000
120.000	12.700 + 22%	120.000
160.000	21.500 + 26%	160.000
200.000	31.900 + 35%	200.000
250.000	45.900 + 38%	250.000
300.000	64.900 + 42%	300.000
400.000	85.900 + 46%	400.000
500.000	131.900 + 50%	500.000
600.000	181.900 + 54%	600.000
700.000	235.900 + 58%	700.000
800.000	293.900 + 61%	800.000
900.000	354.900 + 64%	900.000
1.000.000	414.900 + 67%	1.000.000
1.000.000	481.900 + 70%	1.000.000

III. Данокот на доход во постојанен износ се наплатува од носачите, тестераците, уличните продавачи на весници, среќки и други производи, од чистачите на чевли што работат без постојано работно место (локал), од занаетчиите и другите лица што се занимаваат со вршење услуги без постојано работно место (локал), како и од другите лица што се занимаваат со слични работи претежно со употребата на телесна работна сила.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе ги определи категориите на занимањата и условите за плаќање данок на доход во постојанен износ од страна на лицата што се занимаваат со работите од претходниот став и со други слични работи.

Начинот и постапката за утврдување данокот во постојанен износ се регулира со републичките прописи, согласно Уредбата за данокот на доход.

Височината на данокот на доход во постојанен износ по категории даночни обврзници ја определува народниот одбор на околијата.

Даночните обврзници кои плаќаат данок на доход во постојанен износ не плаќаат данок на промет.

Данокот на доход во постојанен износ што го плаќаат лицата што се социјално осигурени по основот на сегашниот или поранешниот работен однос и лицата што остваруваат приходи изедначени



со приходите од работниот однос, не влијае на нивните права врз основа на социјалното осигурување (правата на прием на додатокот на деца и други права).

IV. Данокот на доход по норма од прометот или од бруто приходот се плаќа:

1) на приходи од патенти, изуми и технички усовршувања:

а) до	50.000 динари	по нормата од	10%
б) до	100.000 "	" "	15%
в) до	200.000 "	" "	20%
г) до	400.000 "	" "	25%
д) над	400.000 "	" "	30%

Ако приходите од патенти, изуми или технички усовршувања ги примаат работници и службеници или членови на задруги врз основа на свои пронајдоци, изуми или технички усовршувања, или ако тие приходи ги примаат наследниците на овие

лица според основот на наследство или примателите на подарок според основот на подароци од овие лица, данокот се плаќа според нормите од претходниот став намалени за 50%;

2) на приходите од згодитоци во обложувања и во други игри на среќа — според нормата од 15%;

3) на приходите од продажба на лозови на Југословенската лотарија од страна на лица што се во договорен однос непосредно со Југословенската лотарија или со нејзините застапништва — според нормата од 10%;

4) на приходите на договорните застапници на Државниот осигурителен завод кои со тој Завод не се во работен однос — според нормата од 10%;

5) на приходите на транспортните и крајбрежните работници кои не се во постојанен работен однос — според нормата од 5%;

6) на приходите од дополнителниот работен однос и од хонорарната работа, и тоа:

а) на приходите од дополнителниот работен однос што се определени во месечен износ или по работен час за хонорарна работа, освен случаите наведени долу под б) и в):

до	5.000 динари месечно	3%			
"	6.000 "	150 + 4%	од износот над	5.000 динари	
"	8.000 "	190 + 6%	" "	6.000 "	
"	10.000 "	310 + 8%	" "	8.000 "	
"	12.000 "	470 + 10%	" "	10.000 "	
"	15.000 "	670 + 13%	" "	12.000 "	
"	20.000 "	1.060 + 18%	" "	15.000 "	
"	25.000 "	1.960 + 23%	" "	20.000 "	
"	30.000 "	3.110 + 28%	" "	25.000 "	
над	30.000 "	4.510 + 30%	" "	30.000 "	

Според горните норми се плаќа данок и на приходите што во текот на еден месец ќе ги остварат стенографите и дактилографите според ефектот на работата;

б) на приходите на проектанги што тие ги остваруваат од други стопански организации, органи или установи како надоместок за проектите изработени според одделен договор:

на даночната основица над до		се плаќа на име данок	
		20% од износот	Динари
10.000	20.000	2.000 + 25%	над 10.000
20.000	50.000	4.500 + 29%	" 20.000
30.000	100.000	13.200 + 33%	" 50.000
100.000	150.000	29.700 + 36%	" 100.000
150.000	200.000	47.700 + 38%	" 150.000
200.000	250.000	66.700 + 40%	" 200.000
250.000	300.000	86.700 + 42%	" 250.000
300.000	350.000	107.700 + 44%	" 300.000
350.000	400.000	129.700 + 46%	" 350.000
400.000	500.000	152.700 + 49%	" 400.000
500.000	600.000	201.700 + 52%	" 500.000
600.000	700.000	253.700 + 55%	" 600.000
700.000	800.000	308.700 + 58%	" 700.000
800.000	900.000	366.700 + 60%	" 800.000
900.000	1.000.000	426.700 + 62%	" 900.000
1.000.000		488.700 + 60%	" 1.000.000

Данокот според горните норми се плаќа спрема височината на приходот остварен по еден договор. Ако за една зделка се склучени повеќе договори

данокот се плаќа според височината на приходите по сите договори за една зделка;

в) на приходите од аквизитерска дејност за прибирање огласи и на приходите остварени со прибавување реклами што се истакнуваат на определено место или се објавуваат на друг начин:

на годишната даноч. основица над до		се плаќа на име данок	
		10%	Дин.
10.000	20.000	1.000 + 15%	од износот над 10.000
20.000	50.000	2.500 + 20%	" " 20.000
50.000	100.000	8.500 + 25%	" " 50.000
100.000	200.000	21.000 + 35%	" " 100.000
200.000	300.000	56.000 + 45%	" " 200.000
300.000	400.000	101.000 + 55%	" " 300.000
400.000	500.000	156.000 + 65%	" " 400.000
500.000		221.000 + 70%	" " 500.000

Данок според горните норми се плаќа и на приходите од аквизитерската дејност на присобирање огласи и реклами што не се сметаат како приходи од дополнителен работен однос;

г) на другите приходи:

на годишната даноч. основица над до		се плаќа на име данок	
		10%	Дин.
10.000	20.000	1.000 + 15%	од износот над 10.000
20.000	50.000	2.500 + 20%	" " 20.000
50.000	100.000	8.500 + 28%	" " 50.000
100.000	150.000	22.500 + 36%	" " 100.000
150.000	200.000	40.500 + 44%	" " 150.000
200.000		62.500 + 50%	" " 200.000

7) на приходите од превозничка дејност како споредна дејност во селското стопанство, примени од државни органи и установи, од установи со самостојно финансирање, од стопански, задружни и општествени организации и од приватни лица што се должни да водат деловни книги:

до	10.000	динари годишно по нормата од	20%
"	20.000	" " "	21%
"	50.000	" " "	22%
"	100.000	" " "	23%
"	150.000	" " "	24%
"	200.000	" " "	25%

до	250.000	динари годишно по нормата од	26%
"	300.000	" " "	27%
"	350.000	" " "	28%
"	400.000	" " "	29%
над	400.000	" " "	30%

8) на приходите од вршење други услуги на државните органи и установи, на стопански, задружни и општествени организации и на приватни лица што се должни да водат деловни книги, ако примателите на овие приходи немаат постојани дуќани, та и во случај ако плаќаат данок во постојанен износ:

од еден исплатител на годишниот приход над

до	30.000	15%
30.000	50.000	4.500 + 20%
50.000	80.000	8.500 + 25%
80.000	120.000	16.000 + 30%
120.000	160.000	28.000 + 35%
160.000	200.000	42.000 + 40%
200.000		58.000 + 50%

се плаќа на име данок

од износот над	30.000	динари
"	50.000	"
"	80.000	"
"	120.000	"
"	160.000	"
"	200.000	"

9) на приходите од забавни дуќани што патуваат и од приредување приредби — според нормата од 15%.

На приходите на кои конечно се пресметува и плаќа данокот на доход во процент од прометот или бруто приходот според одредбите од одделот IV на оваа одлука не се плаќа данок на промет, освен на надоместокот за вршење градежни услуги и на приходите од забавните дуќани што патуваат и од приредување приредби.

При пресметувањето на данокот на доход на приходите од градежни услуги и од забавни дуќани што патуваат и од приредување приредби, вкупната даночна основица на данокот на доход се намалува за соодветните износи на данокот на промет.

Народните одбори на околиите не можат да воведуваат општински данок на промет на приходите од превозничка дејност како споредна дејност во селското стопанство на кои се плаќа данокот според точ. 7 од овој оддел.

Данокот на доход што конечно се пресметува и наплатува во процент од бруто приходот или прометот според одредбите од одделот IV, не влијае врз здобивањето и губењето на правата што се зависни од височината на данокот на доход.

V. Данокот на доход на повремение приходи и на приходите што не биле оданочени во поранешните години (чл. 90 и 122 од Уредбата за данокот на доход), се плаќа според следните норми:

на даночната основица	се плаќа на име данок
до 50.000 динари по нормата од	30%
" 100.000 " " " "	35%
" 200.000 " " " "	40%
" 300.000 " " " "	45%
" 400.000 " " " "	50%
" 600.000 " " " "	55%
" 800.000 " " " "	60%
" 1.000.000 " " " "	65%
над 1.000.000 " " " "	70%

VI. Данокот на употребата на туѓа работна сила се плаќа според нормата од 5% за еден работник за една година.

VII. Данокот на фактичната даночна основица не може да биде поголем од данокот според најблиската пониска даночна норма на нејзината најпри-

сока основица, наголемен со разликата меѓу фактичната даночна основица и највисоката основица на која се применува непосредно пониска даночна норма.

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува:

1) во поглед данокот што се наплатува преку запирање при исплатата на приходите од денот на нејзиното влегување во сила, со тоа што при утврдувањето на нормата што е определена според годишната даночна основица или според приходите по еден договор или една зделка се земаат во оглед и приходите што се исплатени до влегувањето во сила на оваа одлука и така утврдена норма да се применува на приходите што ќе бидат исплатени по влегувањето во сила на оваа одлука;

2) во другите случаи — од 1 јануари 1956 го-

Р. п. бр. 48

8 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Велько Зековиќ, с. р. Потпретседател, Светозар Вукмановиќ, с. р.

45.

Врз основа на чл. 31 ст. 3 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТУВАЊА НА ПЛАТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕКИН ВО РАБОТАТА

I. Во Одлуката за надоместувања на платата за време на прекин во работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) се вршат следните измени и дополненија:

1) Точката 1 се менува и гласи:

„Како прекин во работата што на стопанската организација, во смисла на чл. 31 тач. 5 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, и дава право од вкупниот при-

ход да ги одбие исплатените надоместувања на платата пред утврдување на добивката, се смет. секое прекратување работата поради недостиг на електрична енергија што не настапило по кривица на стопанската организација и нејзините работници или службеници, како и прекиниот на работата во текот на работниот ден што ќе настапи поради елементарни непогоди што непосредно довеле до прекин во работата.“

2) Во точката 4 се додава нов став, кој гласи: „Ако до прекиниот во работата е дојдено поради недостиг на електрична енергија, секретаријатот за стопанство на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа претпријатието односно неговиот погон или работилиште, ќе издаде потврда за траењето на прекиниот во работата поради недостиг на електрична енергија врз основа на податоците од надлежниот диспечер на републичката заедница на електростопанските претпријатија.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот кога почнале да се применуваат тарифните правилници на стопанските организации за 1955 година.

Р. п. бр. 43  
7 февруари 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

46.

Врз основа на одредбата на главата XIV од Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СЛУЖБАТА ВЛОЖЕНИ ПРИ БАНКИТЕ**

1. Во Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) се вршат следните дополнења:

а) во насловот на одлуката, по зборовите „банките“ се додаваат зборовите: „и кај Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони“;

б) по точката 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„На средствата при неа вложени Заедницата на претпријатијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони им плаќа на вложувачите интерес според нормата од најмалку 5% годишно.“

Народната банка ќе и' плаќа на Заедницата на претпријатијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони на средствата што Заедницата ќе ги присобере како штедни влогови и при неа ќе ги вложи, интереси според нормите за 1,5% поголеми од нормите што Заедницата им ги плаќа на своите вложувачи.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 41  
7 февруари 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

47.

Врз основа на ст. 2 одделот 9 главата XII од Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА НЕАМОРТИЗИРАНАТА ВРЕДНОСТ НА РАСХОДУВАНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ И ТРАКТОРИ**

1. Отписот на неамортизираните вредности на земјоделските машини и трактори што се расходуваани оти не работат повеќе од една година поради дотраеност или поради тоа што за тие машини и трактори нема резервни делови односно што набавката на тие делови е економски неоправадана поради низната техничка застареност, селско-стопанските добра и земјоделските задруги можат да го извршат само по одобрение од советот за стопанство на народниот одбор на околицата.

Средствата добиени со продажба на расходуваниите машини и трактори од претходниот став, селско-стопанските добра и земјоделските задруги должни се да ги употребат за набавка на нови земјоделски машини и трактори или да ги уплатат во амортизационите фондови.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 35  
6 февруари 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

48.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПЛАТИ И ОДДЕЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СТРУЧНАЦИ ШТО РАБОТАТ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО**

1. Во точ. 1 од Одлуката за дополнителните плати и одделните надоместоци на селско-стопанските стручњаци што работат во установите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55) последната реченица се менува и гласи: „Највисоките износи на дополнителните плати ќе се определат со одлуките за дополнителни плати што ги донесуваат органите надлежни според чл. 9 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 34  
31 јануари 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

49.

Врз основа на членот 42 став 2 од Законот за радиодифузиите станици, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ТАРИФАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

I. Тарифата на радиостаниците (радио претплата) се определува за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија во следните годишни износи:

	Динари
1. за приемник со цевки — — — — —	3.000
2. за приемник без цевки — детектор —	240
3. за секој звучник кај разгласна станица	480
4. за радиопродавници и работилници за поправка на радиоапарати — — — — —	7.200

II. Со денот на владувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за тарифата на радиостаниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. л. бр. 32  
2 февруари 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

50.

Врз основа на точ. 7 во врска со точ. 4 ст. 3 и точ. 6 ст. 2 од Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), пропишувам

### УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. Во Упатството за примена на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55 и 3/56) точката 3 се менува и гласи:

„Регресот според точ. 2 од одлуката се одобрува за сите количини вештачки губриња продадени непосредно на селскостопанските производители (на селскостопанските имоти, установите, економите, селанските работни задруги, економите на земјоделските задруги и на селскостопанските индивидуални стопанства) што не контрахирале жита и индустриски растенија. Овој регрес се одобрува на производителите на вештачки губриња, како и на увозиците на вештачки губриња, и тоа само на количини вештачки губриња продадени непосредно на селскостопанските производители.“

2. Точката 5 се менува и гласи:

„Како уобичаен квалитет на вештачките губриња во смисла на точ. 4 од одлуката се смета:

- а) за губриња од домашно производство:
  - суперфосфатот, со 16%  $P_2O_5$  — изразен во фосфорна киселина;
  - калциум цијанамидот, со 20% чист азот
  - амон сулфатот за непосредна употреба од селскостопанските производители — со 20% чист азот;

— амон сулфатот за мешани губриња — со 20% чист азот;

— нитрофоскалот (мешано губре), со вкупно 22% активни материи изразени во азот, фосфорна киселина и калиум;

— КАС (мешано губре), со вкупно 20% активни материи изразени во азот, фосфорна киселина и калиум;

б) за увезени губриња:

- калкамон салпетерот, со 20% чист азот;
- чилската шалитра, со 16% чист азот;
- Томасовата згура, со 16%  $P_2O_5$  фосфорна киселина;
- калиумовите соли (хлорид), со 40% калиум;
- калиумовиот сулфат, со 50% калиум.“

3. На крајот од точката 6 се додава нова реченица, која гласи: „Меѓутоа, ако овие организации продаваат вештачки губриња со поголем процент активни материи отколку што содржат губрињата од уобичаен квалитет според точ. 5 од ова упатство, имаат право на износ на регресот од точ. 1 и 2 од одлуката што и' одговара сразмерно на зголемената количина активни материи.“

4. Во точката 8, став 1, текстот под б) и в) се менува и гласи:

„б) список на сметките за продажбата на вештачки губриња издадени на купувачите;

в) список на договорите за контрахирањето односно — во случај на продажба на вештачки губриња на земјоделските задруги од точ. 1 ст. 3 од одлуката — список на договорите за купувањето на контрахирани жита и индустриски растенија од земјоделските задруги.“

5. По точката 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„На увозиците на вештачки губриња што увезле и продале вештачко губре пред 1 ноември 1956 година, на количините вештачки губриња продадени пред 1 ноември 1956 година им припаѓа регрес според поранешните прописи, т. е. според Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазира за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/54) и Упатството за примена на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазира за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/54).“

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 918

30 јануари 1956 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
Милица Греткиќ, с. р.

51.

По исполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон донесувам

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

Се одобрува, според поднесените правила, оснивањето и работата на Југословенското здружение за

професионална ориентација, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 930

17 јануари 1956 година  
Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
Светислав Стефановиќ, с. р.

52.

Врз основа на точ. I, II и IV од Одлуката за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откуп на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 58/55) Секцијата на претпријатијата за промет со добиток и производи од добиток на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, а во согласност со Сојузниот уред за цени, издаваат

### СООПШТЕНИЕ

**ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА СВИЊИ И ДОБИТОК ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА ОБЛАСТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ КОНТРАХИРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА СВИЊИ И ДОБИТОК**

I. Секцијата на претпријатијата за промет со добиток и производи од добиток на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 6 јануари 1956 година се спогодија да ги утврдат следниве највисоки цени по кои областените стопански организации ќе вршат договарање и купување на свињи и добиток:

1) Свињи	За 1 кг жива мера	
	Контрахираани количини Динари	Неконтрахираани количини Динари
а) Дебели свињи		
I класа, над 55% маснотија	180	170
II „ „ 50% до 55% маснотија	173	165
III „ „ 45% до 50% „	160	155
IV „ „ 40% до 45% „	145	145
V „ „ под 40% маснотија	140	140

Покрај горните цени, стопанските организации ќе даваат премии за масни свињи од I, II и III класа, контрахираани и неконтрахираани количини, и тоа 30 динари за секој килограм над 120 кг тежина за 1 парче.

б) Месести бели свињи

I класа, тежина од 80—110 кг по парче	200	170
II „ „ тежина над 110 кг по парче	190	165
в) Свињи за бекон	240	—

Покрај приведените цени, стопанските организации се договорија да им го признаат на државните стопански имоти уште и износот до 5 дин. за секој испорачен кг жива мера свињи, за покритие на трошоците на прометот што ги имаат овие имоти.

Приведените цени важат франко откупната станица, франко панаѓурот или франко најблиското место на товарењето на продавачот.

2) Говеда	За 1 кг жива мера	
	Контрахираани количини Динари	Неконтрахираани количини Динари
а) Сименталско, монтафонско, бело-словенечко, марјан-горско, пинзгавско и сиво-темно говеда		
Ia класа, рандман над 58%	160	145
I „ „ од 55—58%	145	135
II „ „ „ 50—55%	120	115
III „ „ „ 45—50%	95	95
IV „ „ „ 40—45%	75	75
V „ „ под 40%	60	60
б) Подолац, колубарско говеда и мелези од домашен сој со племенити соеви		
Ia класа, рандман над 58%	150	140
I „ „ од 55—58%	133	125
II „ „ „ 50—55%	115	110
III „ „ „ 45—50%	90	90
IV „ „ „ 40—45%	70	70
V „ „ под 40%	55	55
в) Буше		
II класа, рандман над 50%	110	100
III „ „ од 45—50%	90	85
IV „ „ „ 40—45%	70	70
V „ „ под 40%	55	55
г) Телиња цицанчиња (од сите соеви)		
Ia класа, рандман над 75%	150	150
I „ „ од 70—75%	135	135
II „ „ „ 60—70%	125	125
е) Телиња — окалки — чоклад (од сите соеви)		
Ia класа	130	130
I „ „	110	110
II „ „	100	100

Приведените цени важат франко панаѓурот, франко откупната станица или франко најблиското место на товарењето со 12-часовен пост.

II. При откупот по приведените цени стопанските организации во сето ќе се придржуваат кон Упатството за квалификација на добитокот што го пропишал Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

III. Се овластуваат републичките трговски комори во рамките на соодветните секции да можат да се договараат и за пониски од горе приведените цени, ако условите на пазарот го дозволуваат тсa. Во тој случај републичките трговски комори должни се за тоа да го известат Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

IV. Договорените цени од ова соопштение ќе важат од 18 јануари 1956 година.

Бр. 286

18 јануари 1956 година  
Белград

За Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, Ристо Бајалски, с. р.      За Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, инж. Војин Поповиќ, с. р.

53.

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЦА**

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА  
— Собор на производителите —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти кои се однесуваат на дополнителните

избори што се одржани во Изборната околија Струмица, та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниов

#### И з в е ш т а ј

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Струмица, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 10 ноември 1955 година, одржани се на 22 јануари 1956 година;

2) со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на НР Македонија и Околицката изборна комисија надлежна за спроведување избори на народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околија Струмица;

3) гласањето е извршено за кандидатот Петровски Алексов Боро од Титов Велес чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 1 од 5 јануари 1956 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2 од 11 јануари 1956 година;

4) Сојузната изборна комисија го утврди резултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 178, 167 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите од изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Членови на изборното тело 25	6.726	
Гласале членови на изборното тело 21	5.669	84,3
За кандидатот Петровски Алексов Боро	5.669	100
Неважечки гласачки ливчиња	—	—

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија го прогласи за народен пратеник Петровски Алексов Боро од Титов Велес.

Бр. 4

30 јануари 1956 година  
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

54.

#### О Б Ј А В А

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД V

Врз основа на членот 178 во врска со членот 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

о б ј а в у в а

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина,

што ќе се одржат во Изборната околија Белград V на 26 февруари 1956 година, е потврдена кандидатурата на Друловиќ Михаило Милојко од Белград.

Бр. 5

6 февруари 1956 година  
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

55.

#### О Б Ј А В А

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ГОСТИВАР

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

о б ј а в у в а

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство за Изборната околија Гостивар, што ќе се одржат на 26 февруари 1956 година, е потврдена кандидатурата на Чупиќ Миле Ѓрга од Гостивар.

Бр. 6

6 февруари 1956 година  
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изборниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за придонесот (котизацијата) на сојузите на неземјоделски задруги, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, на македонски јазик, е поткрадната долу приведената грешка, та се дава

#### И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСОТ (КОТИЗАЦИЈАТА) НА СОЈУЗИТЕ НА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

Во точ. 8, трети ред, наместо зборовите „од 1 јануари 1956 година“ треба да стои „од 1 јануари 1955 година“.

Од Сојузниот извршен совет, 4 февруари 1956 година.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 2 од 21 јануари 1956 година објавува:

Одлука на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија за

поништување Одлуката на НО на Околија темнишка бр. 14001 од 22 август 1955 година;

Одлука на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија за одбивање жалбата на Претпријатието за производство и продажба на градежен материјал „23 декември“ од Младеновац;

Одлука за измени на Наредбата за уништување волци;

Одлука за определување оквирни тарифни ставови и норми за пропишување општински такси и општински данок на промет;

Уредба за надоместување трошоците и изгубената заработка на судите поротници;

Уредба за измени на Уредбата за надоместување трошоците на сведоците, експертите и толкувачите во кривичната постапка.

Во бројот 3 од 28 јануари 1955 година објавува:

Одлука за воведување квалификациони испити за запишување нови студенти на факултетите од Универзитетот во Белград;

Одлука за утврдување рокот за оснивање и почеток на работата на шумските стопанства;

Уредба за приватните угостителски дукани;

Решение за престанокот со работа на Институтот за патишта и мостови во Белград;

Решение за именување изборна комисија за околија Лесковац за раководење со изборите за одборници на народни одбори.

Во бројот 4 од 31 јануари 1956 година објавува:

Упатство за измени и дополненија на Упатството за финансирање и финансиско работење на здравствените установи.

## НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 4 од 25 јануари 1956 година објавуваат:

Решение за патиштата од II ред на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Наредба за генералниот план за одбрана од поплавите за 1956 година.

Во бројот 5 од 27 јануари 1956 година објавуваат:

Решение за назначување постојани судски експерти кај стопанските судови во Народна Република Хрватска за 1956 година.

Во бројот 6 од 31 јануари 1956 година објавуваат:

Попис на постојаните стручни експерти кај стопанските судови во Народна Република Хрватска за 1956 година.

Во бројот 7 од 3 февруари 1956 година објавуваат:

Попис на постојаните судски експерти кај стопанските судови во Народна Република Хрватска за 1956 година.

## УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 1 од 19 јануари 1956 година објавува:

Попис на експертите-стручњаци за одделни граници на стопанството.

## СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 29 од 30 декември 1955 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР БиХ за 1955 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за Буџетот на НР БиХ за 1955 година;

Закон за општински локален данок;

Закон за месниот самопридонес;

Закон за дополнење на чл. 107 од Законот за народните одбори на општините;

Закон за слатководното рибарство;

Закон за ловот;

Закон за завршната сметка и за извршување Буџетот на НР БиХ за 1954 година;

Одлука за одобрување Одлуката на Извршниот совет на НР БиХ за користењето на неангажираните средства од Републичкиот инвестиционен фонд;

Резолуција за усвојување извештајот на Извршниот совет на НР БиХ за преземените мерки за намиривање обврските на НР БиХ од 1954 и 1955 година;

Одлука за помилување на осудени лица;

Решенија на Изборната комисија на НР БиХ за распишување дополнителни избори за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ.

Во бројот 30 од 31 декември 1955 година објавува:

Одлука за издвојување одделни гранични населени места од составот на една општина и за припојување кон подрачје на други општини;

Одлука за овластување Одборот за стопанство и буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за овластување Одборот за внатрешна политика да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за овластување Одборот за здравје и социјална политика да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за овластување Одборот за просвета и култура да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за овластување Административната комисија да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за преземање Средната шумарска школа во Вања Лука во Буџетот на НР БиХ;

Решение за воведување еднообразни исплатни листи;

Решение за Заводот за воспитно запустена женска младеж во Рељево;

Решение за измена на Решението за прогласување Поликлиниката на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР БиХ за установа со самостојно финансирање;

Решение за Заводот за воспитно запустена младеж во Јајце;

Решение за измена на Решението за прогласување Болницата за туберкулоза на белите дробови во Тарчин за установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на Решението за прогласување климатското опоравилиште „Вис“ во Дубровник за установа со самостојно финансирање;

**Упатство** за дополненија на Упатството за начинот и условите на користење средствата од Републичкиот фонд за унапредување на селското стопанство во 1955 година;

**Наредба** за извршување на Одлуката за оснивањето, укинувањето, седиштето и територијалната надлежност на сколиските и окружните судови на подрачјето на НР БиХ;

**Наредба** за извршување на Одлуката за седиштето и територијалната надлежност на окружните стопански судови.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 2 од 28 јануари 1956 година објавува:

**Одлука** за временото финансирање на Народна Република Македонија за периодот јануари—март 1956 година;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што ќе се наплатува во I, II, III и IV тримесечје за 1956 година;

**Одлука** за оснивање на Републички фонд за стипендии;

**Одлука** за ставање во сила Одлуката за примена одредбите на Општиот закон за универзитетите за кабилитациониот труд на факултетите од Универзитетот во Скопје;

**Решение** за оснивање Главна ветеринарна болница;

**Решение** за изменување и дополнување на Решението за оснивање на Средно медицинско училиште за заботехничари и забари;

**Упатство** за начинот на предавањето на предметите, инвентарот и архивите на новоосновените окружни судови во Тетово и Охрид и на дел од предметите од Околинскиот суд во Дебар на Околинскиот суд во Гостивар;

**Упатство** за начинот на предавањето на дел од предметите од Окружниот стопански суд во Скопје на Окружниот стопански суд во Битола.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 2 од 31 јануари 1956 година објавува:

**Програма** на стручниот дел од испитите за квалифициран и за висококвалифициран работник на бродоградителската струка;

**Програма** на стручниот дел на испитите за квалифицирани работници на индустријата на морска сол;

**Решение** на Изборната комисија на Народна Република Црна Гора за именување Околинска изборна комисија за Околија Цетиње за спроведување изборите за одборници на народни одбори.

### СОДРЖИНА:

	Страна
37. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход — — — — —	83
38. Уредба за измени и дополненија на таксната тарифа на Законот за таксите — — — — —	37
39. Уредба за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба — — — — —	40
40. Уредба за формирање републички фондови за станбена изградба — — — — —	45
41. Уредба за Сојузната инспекција на трудот — — — — —	46
42. Уредба за дополние на Уредбата за штедните влогови — — — — —	47
43. Одлука за делот на сопствените средства кај корисниците на заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба мораат да го вложат во станбената за 1956 година — — — — —	48
44. Одлука за нормите на данокот на доход за 1956 година — — — — —	48
45. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за надоместување на платата за време на прекин во работата — — — — —	50
46. Одлука за дополние на Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките — — — — —	51
47. Одлука за отпишување на неамортизираната вредност на расходуваниите земјоделски машини и трактори — — — — —	51
48. Одлука за измена на Одлуката за дополнителните плати и одделните надоместоци на селскостопанските стручњаци што работат во установите за унапредување на селското стопанство — — — — —	51
49. Решение за тарифата на радиостаниците — — — — —	52
50. Упатство за измени и дополненија на Упатството за применување Одлуката за давање надокнади (ретреси) при продажбата на вештачки губриња — — — — —	52
51. Решение за одобрување оснивањето и работата на Југословенското здружение за професионална ориентација — — — — —	52
52. Соопштение за највисоките договорени цени за свињи и добиток задолжителни за овластените стопански организации при контрахирањето и купувањето на свињи и добиток — — — — —	53
53. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околија Струмица — — — — —	53
54. Објава од Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избор на народен пратеник за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во изборната околија Белград V — — — — —	54
55. Објава од Изборната комисија за потврдената кандидатура за избор на народен пратеник за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околија Гостивар — — — — —	54
Исправка на Одлуката за придонесот (котизацијата) на сојузите на неземјоделски задруги — — — — —	54